

Sliki koi se dvi`at



1. "VANTAGE POINT" - "СТРАТЕШКА ТОЧКА"

Во Шпанија се одржува мултинационален митинг за прекинување на глобалниот тероризам. На митингот учествува и претседателот на Соединетите Американски Држави, кој е застрелан. Овој акт на тероризам го прегледуваат осум лица, кои во моментот кога го снимале настанот се наоѓале на таканаречената стратешка позиција.

Жанр: драма, трилер
Времетраење: 1ч. 30 мин.

Улоги: Денис Квејд, Метју Фокс, Вилијам Харт и др.

Продукција: "Original film"



2. "JUMPER" - "СКОКАЧ"

Генетската аномалија му дозволува на еден млад човек да може да се телепортира насекаде. Тој дознава дека неговата дарба постои со векови и се втурнува во војна која беснее илјадници години меѓу "скокачите" и оние кои се заколнале дека ќе ги уништат.

Жанр: авантура, драма, трилер, СФ
Времетраење: 1ч. 28 мин.

Улоги: Хајден Кристенсен, Џејми Бел, Самјуел Л. Џексон и др.

Продукција: "Twentieth Century-Fox Film Corporation"



3. "THE BANK JOB" - "ОГРАБУВАЧИ НА БАНКА"

Каква среќа и кариера можат да имаат еден штотуку излезен затвореник и еден друг кој "случајно" убил проститутка? Се разбира, да ограбат банка и да побегнат во Мексико. Што воопшто може да тргне наопаку? Прострелни рани, терористи, луди ограбувачи на



банки, непредвидливи жени, браќање со автомобили...

Жанр: акција
Времетраење: 1ч. 16 мин.

Улоги: Џејсон Стетхем, Сафрон Буорс, Стивен Кембел и др.

Продукција: "Arclight Films"



4. "WITLESS PROTECTION" - "НЕРАЗУМНА ЗАШТИТА"

Лари the Cable Guy се враќа со уште една комедија. Тој е шериф во малиот град, кој несвесно се вовлекува во тежок и важен ФБИ случај. За време на рутинската контрола на градот, Лари ја спасува преубавата Медлин, која со сила ја држат некои мистериозни мажи во црно. Меѓутоа, Лари дознава дека таа е клучен сведок во случајот, а мажите во црно кои ја држеле затворена, всушност се ФБИ агенти, кои требале да ја штитат.

Жанр: комедија
Времетраење: 1ч. 37 мин.

Улоги: Лари the Cable Guy, Ричард Бул, Дејвид Мелер и др.

Продукција: "Parallel Entertainment"

